



## ДОБРИНИШТЕ

### Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA \*\*\*\*



Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****		03.03 – 31. 03.2020
Junior апартамент	2+1	44
Senior апартамент	2+2(0-13.99)	68
Senior апартамент	4+1	37
Comfort вила	2+1	51
Comfort Family вила	2+2(0-13.99)	70
Comfort Family вила	4+1	38

**Цената вклучува:**

- ноќевање на база полупансион
- користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
- интернет
- детско катче со анимација
- трансфер до ски зона Банско
- ски остава
- паркинг

**Во цената не е вклучена:**

- туристичка такса – 1 евро од ден

**Напомени:**

- Прво дете до 13.99 год на дополнително легло е бесплатно, доплаќа само за вечера 7 евра од ден
- Второ дете од 0-3.99 год на дополнително легло во апартамент или вила плаќа 5 евра од ден, во Family Luks вила е бесплатно
- Второ дете од 4-13.99 год на дополнително легло во вила Comfort Family плаќа 10 евра од ден. Во Family Luks вила е бесплатно
- Возрасен на дополнително легло во вила Family Comfort плаќа 50% од цената

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и SKTM



## ДОБРИНИШТЕ Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA \*\*\*\*



Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****		17.04-16.07.2020 14.09-30.11.2020	17.07-06.08.2020 17.08-13.09.2020	07.08-16.08.2020
Junior апартамент	2+1	33	35	37
Senior апартамент	4+1	26	28	29
Comfort вила	2+1	41	43	45
Comfort Family вила	4+1	28	30	31
Family Luks вила	4+2	31	33	34
Прво дете до 13.99 год на дополнително легло		бесплатно		
<b>Цената вклучува:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ноќевање со појадок</li><li>• користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес</li><li>• интернет</li><li>• детско катче со анимација</li><li>• паркинг</li></ul>				
<b>Во цената не е вклучена:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• туристичка такса – 1 евро од ден</li></ul>				
<b>Напомени:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Прво дете до 13.99 год на дополнително легло е бесплатно</li><li>• Второ дете од 0-3.99 год на дополнително легло во апартамент или вила плаќа 8 евра од ден, во Family Luks вила е бесплатно</li><li>• Второ дете од 4-13.99 год на дополнително легло во вила Comfort Family плаќа 13 евра од ден. Во Family Luks вила е бесплатно</li><li>• Возрасен на дополнително легло во вила Family Comfort и Family Luks плаќа 50% од цената</li></ul>				
<b>Доплати:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Доплата за вечера :<ul style="list-style-type: none"><li>- возрасен – 13 евра</li><li>- деца од 4-13.99 год плаќаат 7 евра</li></ul></li></ul>				

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и СКТМ